



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Оплагач по тарифата. — Жиро сметка при Изградната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-931.

Среда, 19 март 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XIV

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619. Тел. централа 23-010.

164.

Врз основа на ставот 1 точка 2 одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58 и 30/56) по членот 19 се додава нов член 19а, кој гласи:

„Придонес за станбена изградба не се плаќа:

- 1) на надоместоците за одвоен живот од фамилијата;
- 2) на надоместоците на трошоците за работа надвор од местото на запослувањето (теренските додатоци);
- 3) на примањата од привремените работни односи според чл. 159—164 од Законот за работните односи;
- 4) на примањата на учесниците на младински доброволни работни акции.“

Член 2

По членот 37а се додава нов член 37б, кој гласи:

„Средствата на републичките и општинските фондови за кредитирање на станбената изградба можат да се употребат за давање инвестициони заеми за изградба, реконструкција и проширување на објекти во индустријата на градежни материјали и за набавка на опрема со цел за механизација на високоградбата, вклучувајќи го тука и градежното занаетство, ако инвеститорите со договорот за заем се обврзат дека стоките и услугите што ги произведуваат односно вршат во инвестиционите објекти изградени со средствата од заемот, првенствено ќе ги продаваат односно вршат за потребите на станбената изградба.

Заемите за намените од претходниот став можат да се даваат со тоа инвеститорите за таа цел да ги употребат и сите сопствени расположиви средства.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 73
8 март 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

165.

Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV, во врска со точката 11 одделот 4 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА СРЕДСТВАТА КОИ ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА МУ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата, предвидени во ставот 2 одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година, на Општиот инвестиционен фонд му се дава износ од една милијарда динари без обврска за враќање.

2. Средствата од претходната точка ќе се употребат за давање заеми за инвестициите во туристички места што служат за унапредување на туризмот со странство.

3. Заемите ќе им се даваат првенствено на општинските народни одбори, и тоа на оние кои со својата инвестициона изградба обезбедуваат поповолен ефект во платниот биланс.

4. Заемите според оваа одлука се даваат со срок за враќање до 50 години, со интересна норма од 0,5% годишно.

5. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет, а по предлог од Југословенската инвестициона банка, ќе издаде упатства за начинот на одобрување заеми според оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 106

14 марта 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

166.

Врз основа на точката 2 главата XX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБНИ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ДОЛЖНИ ДА ЈА УПЛАТАТ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ

1. Народната банка и другите банки можат на стопанските организации да им одобруваат посебни кредити за покривање на зголемените потреби од обртни средства што ќе настанат поради зголемувањето на цените определени со сојузни прописи врз основа на кои стопанските организации се должни да ја уплатат разликата во цените.

Кредитите од претходниот став се изедначуваат во се' со посебните кредити одобрени на стопанските организации според членот 17а и 17б од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации.

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите да донесува прописи за условите и за начинот на одобрување на кредитите од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 105
14 март 1958 година

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

(167.)

Врз основа на членот 419 став 2 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НАРЕДБА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се овластува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесе наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 110
18 март 1958 година

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

168.

Врз основа на точката 12, одделот 4, главата XIX, на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА

I. Од средствата на Општиот инвестиционен фонд им се даваат кредити:

1) на градот Белград за комунална изградба и за изградба на објекти на здравствената и просветната служба — во износ од 1.800 милиони динари;
2) на општината Задар за станбено-комунална изградба и за изградба на објекти на здравствената и просветната служба, како и за објекти од стопански карактер — во износ од 400 милиони динари;

3) на индустриските места на централна Босна за станбено-комунална изградба и за изградба на објекти на здравствената и просветната служба — во износ од 800 милиони динари.

II. Во рамките на вкупните износи од точката I на оваа одлука сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со свои решенија, а по предлог од корисниците на кредитите, ќе ги определува конкретните објекти за кои се даваат кредитите.

III. Кредитите според оваа одлука му се враќаат на Општиот инвестиционен фонд во годишни анuitети. Срокот за враќање е 40 години. На искористените кредити се плаќа интерес по нормата од 1% годишно.

IV. Поблиски прописи за извршување на оваа одлука ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 107
13 март 1958 година

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

169.

Врз основа на членот 25 од Уредбата за организијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЈАСНЕНИЕ

НА ЧЛЕНОТ 10 СТАВ 2 ОД УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

Со членот 10 став 2 од Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) на народните републики им е дадено овластение да можат да донесуваат општи прописи за расподелба на станови.

Бидејќи со таа одредба не се предвидени никакви ограничувања за народните републики при регулирањето на расподелбата на станови, наведената одредба треба да се разбере така што народните републики да можат да донесуваат според своето слободно наоѓање и прописи за расподелба на станови, со единствено ограничување што тие прописи да не смеат да бидат во спротивност со одредбите од Сојузната уредба за управување со станбените згради, односно во спротивност со закон.

Спрема тоа, народните републики можат со свои прописи да предвидат за расподелбата (доделувањето и откажувањето) на станови да е надлежен органот на управата надлежен за станбените работи на општинскиот народен одбор, како и тоа за решавање по жалба против одлука на органот на управата на општинскиот народен одбор за расподелба на станови да е надлежен органот на управата на околинскиот народен одбор (што е во согласност и со одредбата од членот 224 од Законот за општата управна постапка).

Р. п. бр. 76
10 март 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

170.

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за државните материјални резерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПОСТОЈАНИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се регулираат односите што произлегуваат од преносот на вршењето на управни и стопански работи од досегашната надлежност на Југословенските железници, Југословенски пошти, телеграфи и телефони и воената индустрија врз Дирекцијата за сировини во смисла на членот 23 став 1 од Уредбата за државните материјални резерви.

Член 2

Дирекцијата за сировини во спогодба со Генералната дирекција на Југословенските железници, со Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и со Управата за работи на воената индустрија ќе формира комисија, што ќе извршат преглед на стоките кои досега овие органи и организации ги воде како стоки на постојани резерви, а кои кај нив се затекнале на денот на влегувањето во сила на Уредбата за државните материјални резерви.

Член 3

По извршениот преглед на стоките комисиите од претходниот член ќе му предложат на сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет кој вид стоки и во која количина треба и натаму да се задржат како стоки на постојани резерви.

Со предлогот од претходниот став комисиите ќе ја утврдат и сегашната вредност на стоките кои и натаму остануваат како стоки на постојани резерви.

Член 4

Врз основа на предлогот од претходниот член сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет ќе ги утврди видовите и количините на стоки од кои ќе се формираат постојани резерви за потребите на органите и организациите од членот 1 на овој правилник (член 3 од Уредбата за државните материјални резерви).

Член 5

Ако настане потреба постојаните резерви утврдени во смисла на претходниот член да се зголемат, да се началат или да се променат, органите и организациите од членот 1 на овој правилник ќе му поднесат предлог за тоа на сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет преку Дирекцијата за сировини.

Член 6

Работите во врска со обезбедувањето на постојани резерви (купување и продажба, сместување, чување, превоз, осигурување и др.) за потребите на органите и организациите од членот 1 на овој правилник ги вршат самите органи и организации на начинот пропишан со Уредбата за државните материјални резерви.

Член 7

За работењето со стоките на постојани резерви органите и организациите од членот 1 на овој правилник се должни да водат материјално и финансиско книговодство.

Член 8

Прегледот на работењето на органите и организациите од членот 1 на овој правилник со стоките на постојани резерви, го врши Дирекцијата за сировини.

Дирекцијата за сировини особено ќе ги контролира:

- 1) условите на складирањето и чувањето на стоките;
- 2) благовременото обновување на стоките;
- 3) локацијата на стоките;
- 4) материјалното и финансиското работење со стоките.

За секој извршен преглед мора да се состави записник, кој го потпишуваат службеникот на Дирекцијата за сировини кој го врши прегледот и одговорниот службеник на орган или организација од членот 1 на овој правилник.

Член 9

Ако при прегледот се утврди дека органите и организациите од членот 1 на овој правилник не ги преземале сите вообичаени мерки за очување на квалитетот на стоките на постојани резерви, та поради тоа овие стоки напълно или делумно ја изгубиле својата вредност, органите и организациите се должни на свој трошок тие стоки да ги заменат со стоки од ист квалитет, односно на Дирекцијата за сировини да ѝ ја надоместат настанатата штета.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1172/1

7 март 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Бреџељ, с. р.

171.

Врз основа на членот 55 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), членот 57 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) и членот 135 став 3 од Законот за средствата, на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДОТ МЕЃУ ОПШТИНИТЕ КОГА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШИ ДЕЈСТВО НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ ОПШТИНИ

1. Ако стопанската организација врши дејност на границата на две општини (на пример, градежното претпријатие што подига хидроцентрала на река која ги дели општините или хидроцентралата на таква река, фабриката чиј фабрички круг лежи на подрачјето на две општини, зајмоделското стопанство чие земјиште се наоѓа на подрачјето на две општини и сл.), придонесот од доходот, придонесот за буџетите од личниот доход и земјарината што таа стопанска организација според важечките прописи ѝ ги уплатува на општината на чие подрачје се наоѓа нејзиното седалиште односно седалиштето на нејзиниот погон, се уплатуваат во одделните од тие општини според распределбата извршена по спогодба помеѓу нив.

2. Ако помеѓу граничните општини не се постигне спогодба за распределба на приходот од претходната точка, распределбата на тој приход ја врши советот надлежен за работите на финансиите на околискиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација односно седалиштето на нејзиниот погон или на друга единица што врши дејност на границата на две општини, водејќи сметка за височината на доходот формиран на подрачјето на секоја општина, без оглед дали тие општини се наоѓаат на подрачјето на таа или и на други околии.

3. Ако распределбата на приходот во смисла на претходната точка ја извршил советот надлежен за работите на финансиите на околискиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација односно седалиштето на нејзиниот погон или на друга единица, граничната општина што не е задоволна со таквата распределба може во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за таа распределба да му изјави жалба:

1) на републичкиот државен секретаријат за работи на финансиите, ако односните општини се наоѓаат на територијата на една народна република;

2) на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, ако односните општини се наоѓаат на територијата на две народни републики.

4. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на железничките транспортни претпријатија, на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и на други претпријатија од областа на сообраќајот кои на подрачјето на повеќе општини и околии ја вршат својата редовна дејност.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на прописите врз основа на кои е донесена.

Бр. 12-5578

11 март 1958 година

Белград

Државен секретар,
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

172.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, по предлог од Југословенската инвестициона банка, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН И ГРАДСКИ СООБРАКАЈ МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ

I. Кои барањето за инвестиционен заем за набавка на патни и градски моторни возила, како и за набавка на работилничка опрема за одржување на моторните возила, претпријатијата на јавниот патен и градски сообраќај можат место инвестициониот елаборат, предвиден во членот 18 од Уредбата за заеми за инвестиции, да поднесуваат документација која мора да содржи податоци:

1) за називот и за седалиштето на околицата и општината на чие подрачје заеmobарателот го има седалиштето;

2) за бројната состојба и за техничката исправност на возниот парк во претходната година, и тоа:

а) за бројот на возилата по видови и марки, со ознака на нивната носивост, со напореден преглед на состојбата на возниот парк за последните пет години и со образложение на порастот односно намалувањето на бројот на возилата;

б) за процентот на исправните возила во однос на вкупниот број на возилата;

в) за процентот на искористувањето на исправните возила;

г) за процентот на искористувањето на носивост

д) за процентот на искористувањето на поминатиот пат;

3) за остварениот обем на работата во годината што му претходела на поднесувањето на барањето за заем, и тоа:

а) за бројот на поминатите километри;

б) за бројот на остварените тонски и патнички километри;

в) за количината на превезените стоки во тони и за бројот на превезените патници;

г) за остварениот среден пат на една тона стоки односно еден патник;

4) за бројот и за ознаката на возилата за чија набавка се бара заем, а особено:

а) колку и какви возила се бара;

б) од кои марки и типови возила;

в) кои се главните карактеристики на тие возила;

г) колкава е цената и трошоците на транспорт од местото на заеmobарателот;

5) за количината на стоките и за бројот на патниците што ќе може заеmobарателот да ги превезува на подрачјето на кое ја врши својата превозничка дејност, потем набавката на возилата за која бара заем;

6) за можноста за сместување и одржувањето на возилата за чија набавка се бара заем, особено податоците за опременоста и за состојбата на работилниците и гаражите и за стручните кадри;

7) за основницата за амортизација и за сегашната вредност на возилата пред и по инвестирањето;

8) за потребните обртни средства пред и по инвестирањето;

9) за рентабилноста на инвестиционото вложување и за можноста за отплатување на заемот, и тоа:

а) приказ на сметките за рентабилитетот пред и по инвестирањето;

б) височина на остварениот бруто производ на претпријатието за годината што ѝ претходела на годината во која се поднесува барањето за заем, и височина на годишниот бруто производ што може да се очекува по инвестирањето.

II. Податоците од претходната точка под 4 одредба г) и под 9 треба да се дадат врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето за заем.

III. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за поднесување инвестиционен елаборат од страна на претпријатијата на јавниот патен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57).

IV. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-1910/2-58

12 март 1958 година

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

173.

Врз основа на точката IV од Одлуката за интегритетните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ

1. Во Наредбата за затезните интереси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57) во точката I се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако банката (штедилницата) од оправдани причини му одобрила на должникот одлагање (пролонгација) на плаќањето на стасаниот долг (отплатите, ануитетите, остатокот од долгот), банката (штедилницата) може наместо затезниот интерес на односниот долг, за времето за кое го одобрила одлагањето на плаќањето, на должникот да му засмета и од него да наплати покренет редовен интерес по нормата која не може да биде поголема од првобитно договорената редовна интересна норма наголемена за 2 (два).“

2. Точката II се менува и гласи:

„II. На износите на стасаните обврски спрема буџетите, општествените инвестициони и други спштествени фондови што не се платени во определените срокови, се плаќа затезен односно казнен интерес според посебни сојузни прописи.“

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на прописот врз основа на кој е издадена.

Бр. 12-4693/1

10 март 1958 година

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

174.

Врз основа на членот 52 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) и точката 3 од Одлуката за исплата на аконтации на платите на службениците и работниците во второто тримесечје на 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) а во врска со членот 27 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ (ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ) НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ТИЕ ПЛАТИ ВО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА

1. На службениците и работниците што не ќе бидат преведени според одредбите од Законот за

јавните службеници до 31 март 1958 година, ќе им се исплатува во второто тримесечје аконтација од платите во височина на нивните досегашни месечни примања на име основна плата, дополнителна плата, положен додаток и други посебни додатоци на кои досега имале право.

2. На службениците и работниците што ќе бидат преведени на нови основни плати ќе им се исплатуваат од 1 април 1958 година односно од првиот нареден месец во кој се преведени, новите основни плати, како и разликата меѓу новите основни плати и аконтациите од платите примени од 1 јануари до денот кога почнала да им се исплатува новата основна плата.

До конечното преведување на нов личен доход, т. е. до преведувањето и на нови положајни плати според одредбите од Законот за јавните службеници, новите основни плати ќе им се исплатуваат на корисниците во долу наведените износи:

Платен разред	Нови основни плати според решение (со придонесите)	Нето износ за исплата на име ос- новна плата
I ₁	56.100	33.000
I ₂	52.500	31.000
II ₁	48.800	29.000
II ₂	45.200	27.000
III	39.800	24.000
IV	36.400	22.000
V	33.800	20.500
VI	31.600	19.200
VII	29.600	18.000
VIII	27.500	16.800
IX	25.800	15.800
X	24.100	14.800
XI	22.400	13.800
XII	20.700	12.800
XIII	19.100	11.800
XIV	17.900	11.100
XV	16.800	10.400
XVI	15.700	9.700
XVII	14.900	9.200
XVIII	14.200	8.800
XIX	13.600	8.400
XX	12.900	8.000

Периодските покачувања им се исплатуваат на службениците и работниците во износ на една положина од разликата меѓу нето износот на новата месечна основна плата од платниот разред во кој е предвидено периодско покачување и нето износот на месечната нова основна плата од наредниот платен разред, односно во височина на полната разлика меѓу платните разреди ако е признаено и второ периодско покачување.

На службениците и работниците од ставот 1 на оваа точка на кои не им се утврдени положајни плати ќе им се исплатуваат како аконтација на положајна плата досегашната дополнителна плата, положајниот додаток и други посебни додатоци во износот на кој службениците и работниците имале право според досегашните прописи.

Исплатата на аконтациите на платите (личните доходи) од точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе се врши најдоцна до крајот на јуни 1958 година.

3. Исплатителите на аконтациите на платите (личните доходи) се должни на исплатените износи на аконтациите на платите од точ. 1 и 2 на оваа наредба да пресметаат и да уплатат аконтација на придонесите по следните норми, и тоа:

- 1) придонес за буџетите од личниот доход — по нормата од — — — — 18%;
- 2) придонес за социјално осигурување — по нормата од — — — — 35%;
- 3) придонес за станбена изградба — по нормата од — — — — 10%.

4. Аконтација на придонесите од претходната точка нема да се пресметува на износите на платите исплатени на одделни службеници и работници, туку на вкупниот износ на аконтациите на платите исплатени на сите службеници и работници по платниот список.

5. По извршеното преведување и утврдување на платите според одредбите од Законот за јавните службеници и другите прописи донесени врз основа на Законот за јавните службеници, исплатителите на платите се должни за секој службеник и работник да ги утврдат вкупните примања на име личен доход за времето за кое им е исплатувана аконтација на платите. На вака утврдените вкупни примања исплатителите на платите ќе ги пресметаат индивидуално за секој службеник и работник придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба, според прописите што важат за пресметување на придонесите за 1958 година.

Разликата меѓу утврдениот личен доход на службениците и работниците и пресметаните придонеси за секој службеник и работник, претставува нето износ на платата (личниот доход) на кој службеникот односно работникот има право според одредбите од Законот за јавните службеници.

Разликата меѓу пресметаните износи на придонесите според ставот 1 на оваа точка и уплатените износи на придонесите за времето за кое е исплатувана аконтација на платите, ќе се уплати во корист на сметките на соодветните придонеси.

Конечното пресметување на платите и придонесите според прописите што важат за 1958 година, како и исплатата односно уплатата на разликите меѓу износите добиени според таа пресметка и износите на исплатените односно уплатените аконтации според оваа наредба и Наредбата за исплата на аконтации на платите (личните доходи) на службениците и работниците и за наплата на аконтации на придонесите од тие плати во првото тримесечје од 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57), треба да се извршат до крајот на месецот кој следува по месецот во кој е извршено преведување на сите службеници и работници во работниот однос кај еден исплатител, а најдоцна до крајот на јули 1958 година.

6. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на пресметувањето на аконтации од придонесите на платите на подофицерите, офицерите и воените службеници на Југословенската народна армија, кои ќе се регулираат со посебни прописи.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 04-5854/1

18 март 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

175.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за одобрување посебни кредити на стопанските организации што се должни да ја уплатат разликата во цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/53), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБНИ КРЕДИТИ НА ФАБРИКИТЕ ЗА КОЖИ ПО ОСНОВОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ

1. Посебен кредит за покривање на зголемените потреби од обртни средства, настанати кај произ-

водителските стопански организации што преработуваат сурови кожи (фабрики за кожи) поради зголемување на цените на сурова кожа според Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58) и обврската за уплатување на разликата во цената на суровата кожа според Упатството за начинот на пресметување и уплатување на разликите во цените на производите на кои им се определени највисоки продажни цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), банките ќе им одобруваат само на оние производителски стопански организации што преработуваат сурови кожи, што немаат во фондот на обртните средства и во другите фондови достаточна средства од кои би ги покриле наголемените потреби од обртни средства по основот на зголемување на цените на суровата кожа и уплатување на разликата во цената.

2. Посебен кредит според оваа наредба банките ќе одобруваат само за покривање на нормалните запасаи на сурова кожа во редовниот процес на производството, со тоа износот на одобриот посебен кредит да не може да биде поголем од износот на платената разлика во цените на суровата кожа според прописите од точката 1 на оваа наредба.

3. Упатство за спроведување на оваа наредба ќе издаде Народната банка во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, и тоа ќе биде задолжително за сите други банки.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-4645/1
19 март 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

176.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55) и членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 5/58), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 и точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА ЗА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ИЛИ СЕ УВЕЗУВААТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ПРОТИВВРЕДНОСТА

1. Политичко-територијалните единици, државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, коморите и општествените организации кои во врска со остварувањето на своите задачи ќе примат од странство стоки на подарок или праќаат во странство стоки на подарок, ќе го вршат пресметувањето на разликата во цените за тие стоки со примена на коефициентот 1,00.

2. Одредбата од претходната точка ќе се примени како во случаите кога корисниците од таа точка ќе примат стоки од странство или ги праќаат во странство непосредно, така и тогаш кога ќе ги примат или ќе ги праќаат преку некоја стопанска организација запишана во надворешнотрговскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз.

3. При пресметувањето на разликата во цените ќе се поднесе доказ за тоа дека стоките за кои се врши пресметувањето се примени односно се испратени како подарок во врска со вршењето на задачите на примателот односно испраќачот на подарокот.

4. Стопанските организации што од странство ќе примат стоки на подарок, ќе го вршат пресметувањето на разликата во цените по пропишаните коефициенти што важат на денот на увозот.

По исклучок, ако стопанската организација ќе прими на подарок од странство рекламни материјали или мостри, за тие стоки нема да се врши пресметување на разликата во цените.

Фактот дали е го прашање увоз на стоки од претходниот став го утврдува царинарницата преку која стоките се увезуваат и таа за тоа му издава потврда на корисникот.

5. Под условите од точката 1 на оваа наредба можат стопанските организации да испраќаат во странство на подарок односно без примања на противвредноста:

- 1) мостри и рекламни материјали;
- 2) помали количини стоки со цел за техничко испитување на нивниот квалитет;
- 3) инвентарни предмети за своите странски претставништва;
- 4) помали количини стоки за репрезентација вообичаена во деловните односи.

Фактот дали е во прашање извоз на стоки од претходниот став го утврдува царинарницата преку која се извезуваат стоките и таа за тоа ѝ издава потврда на стопанската организација.

6. Стоките чиј увоз и извоз се регулираат со оваа наредба можат да се примаат од странство односно да се праќаат во странство без посебно одобрение од Комитетот за надворешна трговија иако примателите односно испраќачите на тие стоки за нивниот увоз односно извоз не се запишани во надворешнотрговскиот регистар.

7. Пресметувањето на разликата во цените според оваа наредба се врши во срок од 30 дена од денот на извршениот извоз односно увоз. Како основ за пресметување на разликата во цените служи вредноста на стоките назначени во проформа-фактура односно во друга исправа од која оваа вредност може да се утврди.

Проформа-фактурата односно исправата од претходниот став задолжително се прилага кон пресметковниот лист.

8. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на увозот на патнички автомобили и моторцикли кои се примаат како подарок од странство.

9. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат: Одлуката за постапка со пратките што стопански организации ги примаат од странство без плаќање на противвредноста („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55) и Решението за постапката со пратките што ги примаат од странство државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, коморите и другите општествени организации без плаќање на противвредноста („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55).

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 594
7 март 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

177.

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) во точката 1 под а), индустриски производи, од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки), по зборовите: „суро̀ва крупна“ се додаваат зборовите: „и ситна“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 583

6 март 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

178.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) во точката I оддел А во гранката 122 — Дрвна индустрија, текстовите на редните броеви 14 и 21 се менуваат и гласат:

„14. Дрвна галантерија (фина, средно фина и обична галантерија, мерила, четки, кистови и сл.) — — — — 1,50

21. Производи на плетарството — — — — 1,40“.

2. Во точката I оддел А во гранката 123 — Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија, текстовите на редните броеви 9 и 10 се менуваат и гласат:

„9. Натрон хартија — — — — 1,70

10. Натрон-вреќи — — — — 1,70“.

3. Во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот на редниот број 36 се менува и гласи:

„36. Домашни зачини и зачински растенија:

а) мелен пипер — — — — 1,30

б) други домашни зачини и зачински растенија (љоворово лисје, шафран, ким и сл.) — — — — 1,50“.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 582

6 март 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

179.

Врз основа на членот 153 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ПРЕВОДАЧКИ РАБОТИ****I. Општа одредба****Член 1**

Овој правилник се применува на службениците што се назначуваат на места предвидени со систематизацијата за преводачи во органите, установите и организациите од чл. 3 и 4 на Законот за јавните службеници.

II. Звања и распоредување во платни разреди**Член 2**

Звањата на службениците што вршат преводачки работи се: преводач II класа, преводач Iб класа и преводач Iа класа.

Звањето преводач II класа е од трета група, а звањата преводач Iб и преводач Iа класа — од втора и прва група.

Член 3

За звањето од претходниот член потребно е најмалку свршено средно училиште или на него рамна спрема.

Член 4

Звањата на службениците што вршат преводачки работи се распоредуваат во следните платни разреди:

Звање	Платен разред
1) преводач II класа — — —	XV до VIII
2) преводач Iб класа — — —	XIII до VI
3) преводач Iа класа — — —	XI до IV

Во завршните платни разреди на звањата од претходниот став постојат по две периодски покачувања.

III. Назначување на службеници**Член 5**

При спроведувањето на конкурси за пополнување на местата што со систематизацијата се предвидени за преводачи, кандидатите што се јавиле на конкурсот полагаат испит.

Испитот се полага и во случајот на пополнување на местата без конкурс, како и во случај на унапредување во повисоко звање.

На испитот се проверува брзината и квалитетот на преведувањето според нормативите пропишани со овој правилник.

Член 6

Испитите за звањата на преводачи од сите класи се полагаат пред испитните комисии што се формираат при секретаријатите за општа управа на извршните совети.

Член 7

За испитот се води записник во кој, покрај податоците за решението со кое е формирана комисијата, за составот на комисијата и за денот на одржувањето на испитот, се внесуваат и резултатите покажани на испитот.

Комисијата ги внесува во записникот и своите забележувања за стручноста што ја покажал кандидатот на испитот, како и други моменти што можат да придонесат за правилниот избор на кандидатот.

Записникот со испитниот материјал (преведените текстови и др.) ѝ се доставува на конкурсната комисија.

Уверение за положениот испит издава надлежниот секретаријат за општа управа на извршниот совет.

Врз основа на резултатите покажани на испитот, конкурсната комисија му поднесува на органот што одлучува за назначување писмен и образложен извештај за тоа кој од кандидатите ги исполнува пропишаните услови, и дава мислење за кандидатите врз основа на резултатите постигнати на испитот.

Член 8

Кандидатот што по положениот испит не е примен во служба може да учествува на друг соодветен конкурс без обврска за полагање на испит, ако од положениот испит до денот на одржувањето на конкурсот не поминало повеќе од две години.

Член 9

Нормативите за кандидатите за звањата на преводачи се, и тоа:

1) за преводач

II класа:

знаење на еден странски јазик до тој степен што кандидатот за еден час да може да преведе:

— текст стручна литература од 2.600 буквени места така што на преводот да му се потребни само помали јазични исправки (граматички, стилски и др.), или

— текст стручна литература од 5.200 буквени места така што на преводот да му се потребни поголеми јазични исправки;

2) за преводач

II класа:

знаење на еден странски јазик до тој степен што кандидатот течно да го зборува и за еден час да може да преведе текст стручна литература од 5.200 буквени места така што на преводот да му се потребни само помали јазични исправки;

3) за преводач

од Ia класа:

знаење на најмалку два странски јазици до тој степен што кандидатот течно да ги зборува и за еден час да може да преведе текст од 5.200 буквени места така што на преводот да му се потребни само помали јазични исправки.

Кандидатот што располага со знаење на странски јазик до тој степен да го исполнува пропишаниот норматив и во преведување од еден од југословенските на странски јазик, се распоредува во еден платен разред повеќе, но не во платен разред повисок од завршниот.

Ако во кандидатовиот превод има грешки што ја менуваат смислата на односната реченица од оригиналот и ако во целиот текст има најмалку три такви грешки, кои се исправени, ќе се смета дека се тоа поголеми јазични исправки.

Член 10

Кандидатот за преводач кој ги исполнува условите од чл. 3 и 9 на овој правилник се распоредува, при назначувањето во соодветно звање, и тоа:

1) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач II класа, а има завршено средно или вишо училиште — во XV платен разред;

2) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач II класа, а има факултетска спрема — во XIII платен разред;

3) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач Ib класа, а има завршено средно или вишо училиште — во XIII платен разред;

4) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач Ib класа, а има факултетска спрема — во XII платен разред;

5) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач Ia класа, а има завршено средно или вишо училиште — во XII платен разред;

6) кандидатот што ги исполнува условите за звањето преводач Ia класа, а има факултетска спрема — во XI платен разред.

Службениците од претходниот став што имаат две години преводачка служба се распоредуваат во натамошните платни разреди, и тоа: службениците од точ. 1 и 2 — до VIII, службениците од точ. 3, 4 и 5 — до VI, а службениците од точката 6 — до IV платен разред.

Член 11

За звањата од членот 4 на овој правилник постои стручен испит.

Стручниот испит се полага според програмата која се определува со пропис од членот 175 на Законот за јавните службеници.

Член 12

Ако службеникот порано не го положил стручниот испит, во решението за назначување се утврдува срокот за полагање на испитот, кој не може да биде подолг од една година.

Службеникот може да биде ослободен од полагањето на стручниот испит под условите од членот 198 став 3 на Законот за јавните службеници.

IV. Напредување

Член 13

Службеникот не може да биде унапреден во повисоко звање или во повисок платен разред додека не го положи стручниот испит (член 11).

Член 14

Во поглед напредувањето во повисок платен разред во истото звање, важат одредбите од членот 186 на Законот за јавните службеници. Од почетниот во непосредно повисокиот платен разред се унапредува по две години служба.

Член 15

Од пониското во непосредно повисокото звање преводачот може да биде унапреден под следните услови, и тоа:

1) преводачот II класа во звањето преводач Ib класа — ако има најмалку две години пракса на преводачки работи, ако го положи испитот и ги исполнил нормативите од членот 9 став 1 точка 3 на овој правилник.

2) преводачот Ib класа во звањето преводач Ia класа — ако има најмалку две години пракса на преводачки работи, ако го положи испитот и ги исполнил нормативите од членот 9 став 1 точка 3 на овој правилник.

При унапредувањето според одредбите од претходниот став службеникот се распоредува во почетниот платен разред на повисокото звање. Ако при унапредувањето службеникот веќе се наоѓа во платниот разред кој е почетен платен разред на повисокото звање или во платниот разред повисок од овој, ќе се унапреди во непосредно повисокиот платен разред.

Времето поминато во дотогашниот платен разред се смета за натамошно напредување.

V. Преодни одредби

Член 16

Службениците што се затекнале во звањето преводач II класа и што вршат работи на тоа звање

ње, го задржуваат истото звање и истиот платен разред.

Ако службеникот од претходниот став има средна или виша школска спрема, се распоредува во непосредно повисокиот платен разред, а ако се наоѓа во завршниот платен разред, го задржува тој платен разред и добива соодветно периодско покачување.

Службениците од ставот 1 што се затекнале во XVI или XV платен разред, а имаат факултетска спрема, се распоредуваат во XIII платен разред. Ако таков службеник се затекнал во XIV или некој повисок платен разред — добива два платни разреди повеќе, а ако се затекнал во IX платен разред — добива VIII платен разред со прво периодско покачување. Службеникот што се затекнал во VIII или во VII платен разред со прво периодско покачување — добива VIII платен разред со второ периодско покачување.

Член 17

Службениците што се затекнале во звањето преводач I класа и што вршат работи на тоа звање, се преведуваат во звањето преводач Ib класа и го задржуваат истиот платен разред.

Ако службеникот од претходниот став има средна или виша школска спрема, се распоредува во непосредно повисокиот платен разред, а ако се наоѓа во завршниот платен разред, го задржува тој платен разред и добива соодветно периодско покачување.

Ако службеникот од ставот 1 има факултетска спрема, се распоредува за два платни разреди повеќе од оној во кој се затекнал. Ако службеникот се наоѓа во VI платен разред, го задржува истиот платен разред и добива прво периодско покачување, а ако се наоѓа во VI платен разред со прво периодско покачување, добива второ периодско покачување.

Член 18

Службениците што се затекнале во звањето преводач I класа можат да добијат звање преводач Ia класа односно еден платен разред повеќе според одредбата од членот 9 став 2 на овој правилник кога по пат на испит ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови.

Член 19

Додека не се донесе пропис од членот 11 став 2 на овој правилник, стручниот испит ќе се полага според програмата на општиот дел од стручниот испит за звањето пристав од членот 6 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57), освен предметите од точ. 4, 7, 8 и 9 на истиот член.

Член 20

До формирањето на комисији според членот 6 од овој правилник, испитите според овој правилник службениците ќе ги полагаат пред досегашните комисији.

VI. Завршни одредби

Член 21

За службениците што вршат преводачки работи во се друго важат одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 2776/1

6 март 1958 година

Белград

Секретар
за општа управа на Сојузниот
извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

180.

Врз основа на членот 419 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет за донесување Наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Основица за утврдување на минималните лични доходи

1. Според оваа наредба се утврдуваат минималните лични доходи за работниците на стопанските организации од сите стопански дејности, освен за работниците запослени во селскостопански организации и во општи земјоделски задруги.

Утврдувањето на минималните лични доходи за работниците запослени во селскостопански организации и во општи земјоделски задруги ќе се регулира со посебни прописи.

2. Основица за утврдување на минималните лични доходи на работниците, до донесувањето на закон за минималните лични доходи, сочинуваат тарифните ставови за работните места (работите) во тарифните правилници на стопанските организации определени во границите на нивото на тарифните ставови според одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, кој е утврден според Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57) и износите на тарифните ставови определени на одделни работници врз основа на тарифните ставови за работните места (работите) од тарифниот правилник.

Во основицата за утврдување на минималните лични доходи, до донесувањето на закон за минималните лични доходи, влегуваат и кесонскиот и тунелскиот додаток, додатокот за работа во вода, додатокот за посебните услови на работата на авиомеханичарите, летачкиот додаток, хранарината на летачите, додатокот за укрцаниот персонал на бродови цистерни (танкери), додатокот за укрцаниот персонал на бродови што превезуваат опасни товари и додатокот за укрцаниот персонал на бродови што пловат во тропски краишта, нуркачкиот додаток, посебниот додаток на дувачите на стакло, премијата на летачите и пиротехничкиот додаток — во износот кој е утврден во тарифниот правилник на стопанската организација во согласност со прописите за распределба на вкупниот приход на стопанските организации во 1957 година и определен на одделен работник.

3. Основица за утврдување на минималните лични доходи во смисла на точката 2 од оваа наредба во стопанските организации што во 1957 година ја вршеле распределбата на вкупниот приход со утврдување на доходот, сочинуваат нето износите на тарифните ставови од тарифниот правилник и нето износите на тарифните ставови определени на работниците врз основа на тарифните ставови од тарифниот правилник утврдени во границите на нивото според одредбите од одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1957 година.

Тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации од претходниот став што се определени без оглед на нивото на тарифните ставови според Сојузниот општествен план за 1957 година не се земаат предвид за утврдување на осно-

вицата за пресметување на минималните лични доходи.

4. Во стопанските организации основани во 1957 година кои распределбата на вкупниот приход ја вршеле со утврдување на добивката, за кои во таа година е донесен тарифниот правилник, основница за утврдување на минималните лични доходи во смисла на точката 2 од оваа наредба сочинуваат тарифните ставови од тарифниот правилник утврдени според одредбата од Наредбата за постапката за утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57) и врз основа на нив определените тарифни ставови на работниците.

Во стопанските организации основани во 1957 година што ја вршеле распределбата на вкупниот приход со утврдување на доходот, за кои во таа година е донесен тарифниот правилник, основница за утврдување на минималните лични доходи сочинуваат нето износите на тарифните ставови на работниците врз основа на кои според одредбите од членот 89 на поранешната Уредба за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) се утврдувал заштитниот платен фонд.

5. Во стопанските организации кои во 1957 година утврдените тарифни ставови ги менувале врз основа на извршеното лично оценување на работниците во определен период, по системот утврден во тарифниот правилник, основница за утврдување на минималните лични доходи сочинуваат основните тарифни ставови утврдени за тие работни места. Дополнителниот износ на тарифните ставови според кој врз основа на оценка се зголемува или се намалува основниот тарифен став, не се зема предвид за утврдување на минималниот личен доход.

6. Тарифните ставови за новите работни места кои во 1957 година се установени по донесувањето на тарифните правилници односно по извршените измени во тарифните правилници во кои тарифните ставови се утврдени во границите на нивото на тарифните ставови според одредбите од одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1957 година, ќе се земат како основница за утврдување на минималните лични доходи, ако советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот односно околинскиот народен одбор извршил преглед и установил дека тие во поглед на височината се во правилен однос со тарифните ставови на соодветните работни места во тарифните правилници на односната стопанска организација.

Тарифните ставови за новите работни места определени по донесувањето на тарифниот правилник во 1957 година за кои советот на народниот одбор од претходниот став не дал оценка за тоа дали во поглед на височината се во правилен однос со тарифните ставови на постојните работни места во тарифниот правилник, ќе се земат за основница под услов советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор претходно да даде согласност дека во поглед на височината се во правилен однос со тарифните ставови за соодветните работни места во тарифниот правилник. За таа цел стопанската организација е должна на органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор да му достави список на новите работни места со податоците од точката 21 став 4 на оваа наредба. Тој список стопанската организација во исто време кога и прегледот на утврдените минимални лични доходи го доставува на контрола во смисла на одредбите од точката 21 на оваа наредба.

Органот на управата на општинскиот народен одбор веднаш му го доставува на надлежниот совет на општинскиот народен одбор списокот на новите работни места со својот предлог. Ако советот нема

забелешки против височината на порано определените тарифни ставови и минималните лични доходи, ќе му го врати списокот на органот на управата за да ѝ издаде овој на стопанската организација потврда за извршената контрола на минималните лични доходи. Ако советот заклучи дека треба да се изврши усогласување на тарифните ставови односно на минималните лични доходи за новите работни места, ќе ги определи границите во кои стопанската организација ќе изврши усогласување и ќе бара во тие граници дополнително да се утврдат минималните лични доходи за работните места и за работниците на тие работни места и да му се достават на контрола на надлежниот орган на управата.

Против решението на советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор од претходниот став стопанската организација може да му поднесе жалба на советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на околинскиот народен одбор во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Во стопанските организации што ја вршеле распределбата на вкупниот приход со утврдување на доходот, одредбите од оваа точка се однесуваат на тарифните ставови за новите работни места кои во 1957 година служеле за утврдување на заштитниот платен фонд, и тоа на нивните нето износи.

7. За работните места за кои тарифните ставови во тарифниот правилник се определени во распон, износот на минималните лични доходи се утврдува во распон. Основница сочинуваат најнискиот и највисокиот износ на распонот на тарифниот став за работното место.

II. Основница за утврдување на минималниот личен доход на одделни работници

8. Минималниот личен доход на работникот се утврдува врз основа на износот на тарифниот став од точката 2 став 1 на оваа наредба што му припаѓа според работното место на кое се наоѓал на 28 февруари 1958 година, односно според решението ако тарифниот став за работното место бил определен во распон или ако е според одредбите на тарифниот правилник вршено намалување на тарифниот став на работникот за определен процент. Тарифниот став на одделен работник мора според својот износ да му одговара на износот на тарифниот став за работното место и на условите предвидени за определување на тарифниот став на работникот на тоа работно место во тарифниот правилник на стопанската организација донесен според одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година.

Ако врз основа на барањето од советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор во смисла на точката 6 од оваа наредба ќе бидат извршени измени на тарифните ставови за новите работни места заради нивно усогласување со нивото на тарифните ставови за другите работни места, минималните лични доходи за работниците на тие работни места ќе се утврдат врз основа на износите на тарифните ставови што им се определени по извршеното усогласување на тарифните ставови за нивните работни места.

9. Ако работник, покрај тарифен став, има и некој од податоците од точката 2 став 2 на оваа наредба, основница за утврдување на неговиот минимален личен доход сочинуваат посебно тарифниот став а посебно износот на податокот.

III. Таблицы за утврдување на минималните лични доходи врз основа на досегашните (нето) тарифни ставови на I доделок

10. Износите на минималните лични доходи за работните места и за работниците што им одгова-

раат на досегашните (нето) износи на тарифните ставови се утврдуваат според следните табелици:

А. Минимални лични доходи во месечни износи:

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
5.000	6.500	11.000	200	17.000	300
100	600	100	300	100	400
200	700	200	500	200	600
300	900	300	600	300	700
400	7.000	400	700	400	800
500	100	500	900	500	23.000
600	300	600	15.000	600	100
700	400	700	100	700	300
800	500	800	300	800	400
900	700	900	400	900	500
6.000	800	12.000	500	18.000	700
100	900	100	600	100	800
200	8.000	200	800	200	900
300	200	300	900	300	24.100
400	300	400	10.000	400	200
500	400	500	200	500	300
600	600	600	300	600	500
700	700	700	400	700	600
800	800	800	600	800	800
900	900	900	700	900	900
7.000	9.100	13.000	800	19.000	25.000
100	200	100	17.000	100	200
200	300	200	100	200	300
300	500	300	300	300	400
400	600	400	400	400	600
500	700	500	500	500	700
600	800	600	700	600	800
700	10.000	700	800	700	26.000
800	100	800	900	800	100
900	200	900	18.100	900	300
8.000	400	14.000	200	20.000	400
100	500	100	300	100	500
200	600	200	500	200	700
300	700	300	600	300	800
400	900	400	800	400	900
500	11.000	500	900	500	27.100
600	100	600	19.000	600	200
700	300	700	200	700	300
800	400	800	300	800	500
900	500	900	400	900	600
9.000	600	15.000	600	21.000	800
100	800	100	700	100	900
200	900	200	800	200	28.000
300	12.000	300	20.000	300	200
400	200	400	100	400	300
500	300	500	300	500	400
600	400	600	400	600	600
700	500	700	500	700	700
800	700	800	700	800	800
900	800	900	800	900	29.000
10.000	900	16.000	900	22.000	100
100	13.100	100	21.100	100	400
200	200	200	200	200	700
300	300	300	300	300	900
400	400	400	500	400	30.200
500	600	500	600	500	500
600	700	600	800	600	800
700	800	700	900	700	31.000
800	14.000	800	22.000	800	300
900	100	900	200	900	600

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
24.000	800	30.000	500	44.000	62.600
200	32.100	500	41.300	500	63.500
400	400	31.000	42.000	45.000	34.300
600	700	500	700	500	65.100
800	33.000	32.000	43.400	46.000	66.000
25.000	300	500	44.200	500	800
200	600	33.000	900	47.000	67.600
400	900	500	45.600	500	68.400
600	34.200	34.000	46.300	48.000	69.300
800	400	500	47.000	500	70.100
26.000	700	35.000	800	49.000	900
200	35.000	500	48.600	500	71.800
400	300	37.000	49.400	50.000	72.600
600	600	500	50.200	500	73.400
800	900	37.000	51.000	51.000	74.200
27.000	36.200	500	900	500	75.100
200	500	38.000	52.700	52.000	900
400	800	500	53.500	500	76.700
600	37.000	39.000	54.400	53.000	77.500
800	300	500	55.200	500	78.400
28.000	600	40.000	56.000	54.000	79.200
200	900	500	800	500	80.000
400	38.200	41.000	57.700	55.000	81.000
600	500	500	58.500		
800	800	42.000	59.300		
29.000	39.100	500	60.200		
200	400	43.000	61.000		
400	700	500	800		
600	900	500	800		
800	40.200				

В. Минимални лични доходи во износи по час:

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
25	33	50	65	75	98
26	34	51	66	76	100
27	35	52	67	77	101
28	37	53	69	78	102
29	38	54	70	79	104
30	39	55	71	80	105
31	40	56	73	81	106
32	42	57	74	82	108
33	43	58	75	83	109
34	44	59	77	84	111
35	46	60	78	85	112
36	47	61	79	86	113
37	48	62	81	87	115
38	49	63	82	88	116
39	51	64	83	89	117
40	52	65	85	90	119
41	53	66	86	91	120
42	55	67	87	92	121
43	56	68	89	93	123
44	57	69	90	94	124
45	58	70	91	95	126
46	60	71	93	96	127
47	61	72	94	97	128
48	62	73	96	98	130
49	64	74	97	99	131

Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход	Досегашен (нето) тари- фен став	Износ на минималниот личен доход
1	2	1	2	1	2
100	132	120	160	140	189
101	134	121	161	141	190
102	135	122	163	142	192
103	136	123	164	143	193
104	138	124	166	144	195
105	139	125	167	145	196
106	141	126	169	146	198
107	142	127	170	147	199
108	143	128	172	148	201
109	145	129	173	149	202
110	146	130	174	150	203
111	147	131	176	151	205
112	149	132	177	152	206
113	150	133	179	153	208
114	151	134	180	154	209
115	153	135	182	155	211
116	154	136	183		
117	156	137	185		
118	157	138	186		
119	159	139	188		

11. Ако досегашниот (нето) износ на тарифниот став се наоѓа меѓу износите во колоната 1 од таблицата, износот на минималниот личен доход што му одговара ќе се утврди според следните табели:

Досегашен тарифен став	Коефициент со кој се множи износот на досегашниот (нето) тарифен став во колоната 1	Износот за кој се намалува производот добиен со множење на износите од колоните 1 и 2 за да се добие износот на минималниот личен доход
1	2	3

а) Минимални лични доходи по месечни износи:

до 12.420	1.288245	—
од 12.421 до 24.150	1.364623	941.18
од 24.151 до 35.190	1.449275	3.000.00
од 35.191 до 54.510	1.656314	10.285.71
над 54.510	1.932366	25.333.33

б) Минимални лични доходи во износи по час:

до 60	1.288245	—
од 61 до 116	1.364023	4.52
од 117 до 169	1.449275	14.42
од 170 до 262	1.656314	49.45
над 262	1.932366	121.79

12. Новите (брuto) износи добиени според постапката од точката 11 на оваа наредба се заокружуваат нагоре, и тоа: месечните износи на 100, а износите по час на 1 динар.

13. Износите на минималните лични доходи по работните места, утврдени според одредбите од оваа наредба, стопанските организации ќе ги искажат во табелата во додатокот кон тарифниот правилник покрај досегашните (нето) износи на тарифните ставови.

14. Досегашните (нето) износи на додатоките и примањата од точката 2 став 2 на оваа наредба определени во тарифниот правилник на стопанската организација за 1957 година ќе се пресметнат заради внесување во износот на минималниот личен доход со примена на коефициентот од колоната 2 на таблицата а) односно б) од точката 11 на оваа наредба, што е непосредно повисок од коефициентот во истата колона што би се применувал

според височината на додатокот односно примањето од колоната 1, но нема да се врши намалување на добиениот производ за износот од колоната 3 на таблицата.

Пример: На тунелскиот додаток, што во тарифниот правилник во 1957 година е определен во износ од 10 динара, му одговара коефициентот од колоната 2 алинеја 1 таблицата б) од 1,288345. Меѓутоа, за пресметување на новиот (брuto) износ ќе се примени наредниот поголем коефициент од колоната 2 алинеја 2, кој изнесува 1,364023. Со множење на износот на тунелскиот додаток од 10 динари со коефициентот 1,364023 се добива износот на минималниот личен доход од 13,64023 кој заокружено нагоре на 1 динар изнесува 14 динари.

15. Ако врз основа на посебното решение од надлежниот завод за социјално осигурување стопанските организации плаќаат и придонес за социјално осигурување над општата норма на придонесот определена со сојузниот општествен план, односно ако плаќаат придонес за социјално осигурување поради порастот на бројот и траењето на болувањата поради недостатошно спроведените здравствени и технички мерки, минималните лични доходи од точ. 10 и 11 на оваа наредба не се зголемуваат за износот на тие придонеси.

IV. Решение за минималниот личен доход

16. Стопанската организација е должна на секој работник да му издаде решение за минималниот личен доход што му го определила според одредбите од точ. 8 и 9 на оваа наредба.

Решението од претходната точка мора особено да содржи:

1) презиме (татково име) и име на работникот на кој му се издава решението;

2) работно место на кое работникот работи и реден број на работното место од тарифниот правилник;

3) износ на минималниот личен доход.

17. Стопанската организација е должна да му го издаде на работникот решението за минималниот личен доход во срок од 30 дена по приемот на извештајот од органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор дека минималните лични доходи се правилно утврдени.

18. Ако работникот во текот на годината се распореди на друго работно место со повисок или понизок износ на минималниот личен доход на кое ќе работи постојано, стопанската организација ќе му определи нов износ на минималниот личен доход според работното место на кое е распореден и ќе му издаде за тоа решение.

Ако работникот е привремено распореден на друго работно место, минималниот личен доход за него се утврдува и за тоа време според износот што му е определен со решението врз основа на износот за работното место на кое постојано работи.

Ако работник што е распореден на работно место со минимален личен доход определен во распон, ги исполни условите за повисок износ на минималниот личен доход според одредбите од тарифниот правилник, стопанската организација за таквиот работник ќе донесе ново решение за минималниот личен доход.

Решението за минималниот личен доход донесено според одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка, стопанската организација е должна да му го достави на органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор на контрола.

19. На работник што се прима во работен однос стопанската организација е должна да му издаде решение за минималниот личен доход во срок од 8 дена од денот на стапувањето на работа.

20. Минималниот личен доход определен во решението на стопанската организација важи само за времето додека работникот со таа стопанска организација се наоѓа во работен однос. По преминот

на работникот во друга стопанска организација се донесува ново решение за минималниот личен доход.

V. Документација за височината на тарифните ставови

21. Утврдените минимални лични доходи стопанската организација му ги доставува на контрола на органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор со документацијата што ја сочинуваат:

1) табелата на тарифните ставови од точката 2 став 1 на оваа наредба според тарифниот правилник за 1957 година со досегашните (нето) износи на тарифните ставови — во препис;

2) изводот на одредбите од тарифниот правилник за додатоците од точката 2 став 2 со досегашните (нето) износи;

3) прегледот на минималните лични доходи на работниците со следните податоци:

а) презиме (татково име) и име на работникот;
б) досегашен (нето) износ на тарифниот став на работникот во смисла на точката 2 став 1 од оваа наредба спрема работното место на кое бил распореден работникот на 28 февруари 1958 година;

в) износ на минималниот личен доход;

4) изводот од платниот список за февруари 1958 година.

Податоците под 1, 2 и 4 стопанската организација може да ги поднесе и на увид во оригинал.

Во поглед на минималните лични доходи под 3, со црвена боја треба да се означат работниците на новите работни места во смисла на точката 6 став 2 од оваа наредба.

Стопанските организации што во 1957 година вовеле нови работни места и од советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор прибавиле согласност дека тарифните ставови за тие работни места се во правилен однос со тарифните ставови на постојните работни места, како документација го доставуваат и решението за добиената согласност.

Стопанските организации што во 1957 година вовеле нови работни места а не прибавиле согласност од советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор дека тарифните ставови за тие работни места се во правилен однос со тарифните ставови на постојните работни места, кон документацијата прилагаат посебен список на новите работни места со следните податоци:

1) назив на новововеденото работно место и на погонот односно на друга организациона единица, во кој е воведено новото работно место;

2) работите што се вршат на новововеденото работно место;

3) стручната спрема потребна за вршење на работите на новововеденото работно место;

4) износ на тарифниот став од точката 2 став 1 на оваа наредба за новововеденото работно место;

5) назив на работното место и износ на тарифниот став од точката 2 став 1 на оваа наредба во тарифниот правилник за работното место што послужило како основ за утврдување на износот на тарифниот став за новововеденото работно место;

6) износ на минималниот личен доход за новото работно место.

Документацијата ја потпишуваат претседателот на работничкиот совет, директорот на стопанската организација и раководителот на стопанско-сметковниот сектор.

VI. Утврдување на минималните лични доходи во новооснованите стопански организации

22. Новооснованите стопански организации ќе ги утврдат минималните лични доходи во додатокот кон тарифниот правилник, кој спогодбено го донесуваат работничкиот совет на стопанската органи-

зација, заедничката комисија на обата собора на општинскиот народен одбор и синдикалната организација.

Минималните лични доходи во додатокот кон тарифниот правилник можат да се движат само во границите на минималните лични доходи за соодветните работни места на стопанските организации од иста стопанска гранка односно стопанска дејност на подрачјето на околицата. Ако на подрачјето на околицата не постајат стопански организации од иста стопанска гранка или стопанска дејност, височината на минималните лични доходи во новооснованата стопанска организација ќе се определи според минималните лични доходи во такви стопански организации на територијата на Југославија.

23. Сојузните комори, сојузите на коморите односно стручните здруженија, во согласност со соодветниот централен одбор на синдикатите, ќе ги присоберат податоците за постојната состојба во поглед на височината на минималните лични доходи на стопанските организации и нивната стопанска дејност, утврдени на начинот пропишан со оваа наредба, и ќе го определат својот став за височината на минималните лични доходи во целина и за границите во кои би требало да се движат минималните лични доходи за одделни работни места во новооснованите стопански организации од нивната стопанска дејност.

Стопанските организации се должни на коморите и на стручните здруженија чии се членови односно во кои се здружени да им ги достават податоците за минималните лични доходи од претходниот став.

24. Кон предлогот на додаток кон тарифниот правилник што им го доставува на органите од точката 22 на оваа наредба на согласност, новооснованата стопанска организација го прилага и актот во кој е формулиран ставот на комората односно на стручното здружение за височината на минималните лични доходи.

Ако стопанската организација при утврдувањето на минималните лични доходи не се согласи со мислењето од комората односно од стручното здружение, кон документацијата прилага и образложение зошто не се согласува.

25. Стопанските организации што настанале со спојување на две или повеќе стопански организации во една, ги утврдуваат минималните лични доходи во додатокот кон тарифниот правилник врз основа на минималните лични доходи на работните места на стопанските организации од кои настанале. Износите на вака утврдените минимални лични доходи мораат да бидат определени во границите на износите на минималните лични доходи утврдени за работните места во стопанските организации од кои настанала новата стопанска организација.

Стопанската организација кон која ќе се припои една или повеќе стопански организации, ги утврдува новите минимални лични доходи во додатокот кон тарифниот правилник само за работните места на работниците од припоените стопански организации, земајќи ги предвид дотогашните износи на минималните лични доходи на работните места во припоените стопански организации и износите на минималните лични доходи на соодветните работни места во стопанската организација кон која е извршено припојувањето.

Новите износи на минималните лични доходи од претходниот став се утврдуваат само кога во поглед на височината постојат значителни разлики меѓу нивото на минималните лични доходи на стопанските организации што се припоиле и нивото на минималните лични доходи на стопанската организација кон која е извршено припојувањето.

Советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор може да реши стопанските организации од ставот 2 да ги утврдат новите износи на минималните лични доходи за целата стопанска организација.

26. Минималните лични доходи што стопанските организации од точ. 22 и 25 на оваа наредба ќе им ги утврдат на оделни работници врз основа на износите на минималните лични доходи во додатокот кон тарифниот правилник, му се доставуваат на контрола на органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор со документацијата од точката 21 на оваа наредба.

VII. Утврдување на минималниот личен доход за новите работни места

27. Заради утврдување на минималните лични доходи на работниците на новите работни места што ќе се воведуваат во текот на годината, управниот одбор на стопанската организација ќе ги определи привремено, до седницата на работничкиот совет, износите на минималните лични доходи за новите работни места. Работничкиот совет е должен на првата седница да донесе одлука за височината на минималниот личен доход за новите работни места.

Износите на минималните лични доходи за новите работни места во поглед на височината мораат да бидат во правилен однос со износите на минималните лични доходи за другите работни места во додатокот кон тарифниот правилник на стопанската организација утврдени според постапката од точката 2—12 на оваа наредба.

Стопанските организации се должни на советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор да му достават извештај за височината на минималните лични доходи од претходниот став во срок од 10 дена по донесувањето на одлуката на работничкиот совет за установавање на ново работно место и за определување на височината на минималниот личен доход за тоа работно место.

Во стопанските организации каде поради одделеност на погонските единици меѓу одделни состанции на работничкиот совет ќе помине повеќе од еден месец, извештајот се доставува во срок од 10 дена по донесувањето на одлуката од управниот одбор, а одлуката на работничкиот совет се доставува дополнително.

Кон извештајот стопанската организација доставува и документација за височината на минималните лични доходи за нововведените работни места според одредбите од точката 21 на оваа наредба.

Ако минималните лични доходи за новите работни места од ставот 1 не се во правилен однос со минималните лични доходи на соодветните работни места во додатокот кон тарифниот правилник врз основа на кој се утврдени тие, стопанската организација е должна по барање од советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор да ги усогласи минималните лични доходи за новите работни места со минималните лични доходи за постојните работни места во додатокот кон тарифниот правилник врз основа на кои се утврдени минималните лични доходи.

Против решението од претходниот став може да му се изјави жалба на советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор во срок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Износите на минималните лични доходи утврдени по усогласувањето по барање од советот надлежен за работите на трудот и на работните односи на општинскиот народен одбор ќе се применуваат од денот на ставањето на барањето за усогласување.

VIII. Завршни одредби

28. Износите на минималните лични доходи утврдени според одредбите на оваа наредба ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година.

29. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-719/1

17 март 1958 година

Белград

Секретар за трудот
на Сојузниот извршен совет,
Мома Марковиќ, с. р.

181.

Врз основа на членот 46 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВО БРУТО ИЗНОСИ НА ДОСЕГАШНИТЕ НЕТО ИЗНОСИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ЛИЦАТА НА КОИ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ИМ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ И ИМ СЕ ИСПЛАТУВААТ НА НАЧИНОТ ПРЕДВИДЕН ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Државните органи и установи, стопанските комори, осигурителните заводи, задружните, кредитните, општествените и други организации што ги пресметуваат и ги исплатуваат личните доходи на службениците и работниците на начинот предвиден за исплата на платите на јавните службеници на државните органи и установи, ќе ги пресметнат, на начинот предвиден со ова упатство, примањата на членовите на претставничките тела за нивната постојана работа во претставничките органи, и примањата на службениците и работниците кои од 1 јануари 1958 година со прописите или врз основа на прописите беа определени во нето износи, ако тие износи важат и натаму, во бруто износи во кои ќе бидат содржани и придонесите за буџетите од личниот доход и другите придонеси што од 1 јануари 1958 година се плаќаат од личниот доход.

2. Како нето износ на примањата на кои до крајот на 1957 година е плаќан данок на приходите од дополнителниот работен однос се подразбира оној износ што на примателот му е фактично исплатуван. Тој износ се добива на тој начин што од примањата определени со прописи или врз основа на прописи ќе се одбие данокот на приходите од дополнителен работен однос според соодветната норма од Одлуката за нормите на данокот на доход за 1957 година.

3. Ќе се пресметнат во бруто износи досегашните нето износи на:

а) платите, наградите и надоместоците што немаат карактер на надоместок на трошоци сторени при вршењето на службата и на други примања што во смисла на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците се сметаат како примања од работен однос;

б) хонорарите на лицата на кои хонорарната служба им е главно и единствено занимање, ако не се определат во нови бруто износи;

в) хонорарите определени по час работа или во месечен износ на лицата што хонорарната служба ја вршат во вид на повремена работа (предавачи, членови на испитни комисии и сл.), ако не се определат во нови бруто износи;

г) надоместоците за трошоците поради одвоен живот од фамилијата од членот 27 на Уредбата за платите и селидбените трошоци и на надоместоците за време на работата на терен од членот 30 на истата уредба.

4. Примањата од точката 3 под а) и в) од ова упатство сочинуваат основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 18 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците ако се остваруваат од исплатител кај кого лицето што ги остварува е во постојан работен однос.

Примањата од претходниот став, ако се остваруваат од исплатител кај кој лицето што ги оства-

рува не е во постојан работен однос, сочинуваат основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 19 од истиот закон.

Хонорарот од точката 3 под б) на ова упатство сочинува основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 18 од истиот закон.

Надоместоци од точката 3 под г) на ова упатство сочинуваат секоја за себеси посебна основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 53 на истиот закон.

5. Примањата од точката 4 ст. 1 и 3 на ова упатство што претставуваат основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 18 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, од кои покрај придонесот за буџетите од личниот доход се плаќа и придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба, се пресметуваат во смисла на членот 43 од тој закон според следните табели:

а) примања во месечни износи:

Нето примање во месечен износ — динари	Коэффициент со кој се множи нето примањето од колоната 1	Износ за кој се намалува производот добиен со множење на нето примањата од колоната 1 со коэффициентот од колоната 2
1	2	3
до 12.420	1,610.306	—
од 12.421 „ 24.150	1,705.029	1,176,47
„ 24.151 „ 35.190	1,811.594	3.750
„ 35.191 „ 54.510	2,070.393	12.857,14
над 54.510	2,415.458	31.666,67

б) примања во износи по час работа:

Нето примање по час работа — динари	Коэффициент со кој се множи нето примањето од колоната 1	Износ за кој се намалува производот добиен со множење на нето примањата од колоната 1 со коэффициентот од колоната 2
1	2	3
до 60	1,610.306	—
од 61 „ 116	1,705.029	5,65
„ 117 „ 169	1,811.594	18,03
„ 170 „ 262	2,070.393	61,81
над 262	2,415.458	152,24

Пример: На лице што остварува личен доход од исплатител со кој е тоа во постојан работен однос или на хонорарен службеник на кој хонорарната служба му е главно и единствено занимање му е определен доход односно хонорар во нето износ од 25.000 динари месечно на кој во 1957 година не се плаќал данок на приходите од дополнителен работен однос. Тој доход односно хонорар ќе се пресметне според таблицата а). Бидејќи се наоѓа во групата на примањата што изнесуваат од 24.151 до 35.190 (колони 1 алинеја 3), се множи со соодветниот коэффициент од колоната 2 (1,811.594). Од добиениот производ ќе се одземе соодветниот износ од колоната 3 (3.750). Добиениот износ се заокружува нагоре на 100 (41.600). Така заокружениот износ го претставува бруто примањето. Ако вакво лице остварува повеќе видови примања од ист исплатител во постојан месечен износ, пресметнувањето се врши според истата таблица. Ова пресметнување се врши на тој начин што првото примање во нето износ ќе се пресмета во бруто износ на начинот како тоа е покажано со примерот. Второто примање се пресметува од нето износот на бруто износ така што најпрво ќе се изврши собирање на нето износот на првото и второто примање и тоа се смета како нов нето износ кој се пресметува на бруто износ на истиот начин како што е тоа покажано во приме-

рот. Со одземање на вака добиените две бруто примања го добиваме бруто износот на второто примање, а со собирање на овие два износа се добива бруто износот на вкупните примања. На ист начин се постапува за секое натамошно примање. Така, ако работник има три видови примања во постојан месечен износ од ист исплатител, во височина од 40.000 динари, 25.000 динари и 8.000 динари во нето износ, пресметнување се врши на следниот начин: се пресметува бруто износот за 40.000 динари и тој изнесува 70.000 динари. Вториот нето износ од 25.000 динари потоа го собираме со првиот нето износ од 40.000 динари по добиваме 65.000 динари. Тој износ претставува нов нето износ и основа за натамошно пресметнување во бруто износ. Така сумата од 65.000 динари се пресметнува во бруто износ според истата таблица, та дава 125.400 динари. Ако, значи, од овој нов бруто износ го одземеме првиот, добиваме 55.400 динари. Таа цифра претставува нов бруто износ што му одговара на нето износот од 25.000 динари. Ако, пак, извршиме собирање на овие два добиени бруто износи (70.000 + 55.400) се добива бруто износ на вкупните примања 125.400 динари, итн.

На ист начин се врши пресметнување и во случај кога примањата од претходниот став се определени во дневен износ или од седница. Примањата определени по час работа се пресметнуваат на ист начин само се применува таблицата б).

6. Примањата од точката 4 став 2 на ова упатство што претставуваат основица на придонесот за буџетите од личниот доход според членот 19 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, од кои покрај придонесот за буџетите се плаќа и придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба, се пресметнуваат во смисла од членот 43 од тој закон според следните табели:

а) примања во месечни износи:

Нето примање во месечен износ — динари	Коэффициент со кој се множи нето примањето од колоната 1	Износ за кој се намалува производот добиен со множење на нето примањата од колоната 1 со коэффициентот од колоната 2
1	2	3
до 11.730	1,705.029	—
од 11.731 „ 22.770	1,811.594	1.250
„ 22.771 „ 33.120	1,932.367	4.000
„ 33.121 „ 51.060	2,229.654	13.846,15
над 51.060	2,635.046	34.545,45

б) примања во износи по час работа:

Нето примање по час работа — динари	Коэффициент со кој се множи нето примањето од колоната 1	Износ за кој се намалува производот добиен со множење на нето примањата од колоната 1 со коэффициентот од колоната 2
1	2	3
до 56	1,705.029	—
од 57 „ 109	1,811.594	6,01
„ 110 „ 159	1,932.367	19,23
„ 160 „ 245	2,229.654	66,57
над 245	2,635.046	166,08

Пример: На лице што остварува личен доход од исплатител со кој не е во постојан работен однос му е определен доход во нето износ од 15.000 динари месечно на кој во 1957 година се плаќал данок на приходите од дополнителен работен однос. Тој доход ќе се пресметне според таблицата а). Бидејќи е во прашање примање на кое во 1957 година е плаќан данок, најпрво се добива износот на данокот (1.890). Остатокот од 13.110 што се смета како нето

примање и се наоѓа во групата од 11.731 до 22.770 (колона 1 алинеја 2) се множи со соодветниот коефициент од колоната 2 (1,311.594). Од добиениот производ се одзема соодветниот износ од колоната 3 (1.250). Добиениот износ се заокружува нагоре на 100 (22.500). Така заокружениот износ претставува бруто примање.

На ист начин се врши пресметнување и во случај кога доходот од претходниот став е определен во дневен износ или од седница. Примањата определени по час работа се пресметнуваат на ист начин само се применува таблицата б).

7. Новите бруто износи добиени според постапката од точ. 5 и 6 на ова упатство се заокружуваат нагоре, и тоа месечни износи на 100, а износите по час работа на 1 динар.

8. Надоместокот за трошоците поради одвоен живот од фамилијата од членот 27 на Уредбата за патните и селидбените трошоци, кој според членот 53 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците сочинува посебна основица на придонесот за буџетите од личниот доход, се пресметнува така што се множи определеното нето износ на надоместокот со нормата од 11,11%.

Пример: Нето износот на надоместокот од 7.000 динари помножен со нормата од 11,11% дава износ од 777,70 или заокружено 778. Кога тој износ ќе му се додаде на нето износот од 7.000 динари, се добива бруто износ на надоместокот 7.778 или заокружено 7.800.

На овие износи не се плаќа придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

9. Дневниот надоместок за време на работата на терен од членот 30 став 1 на Уредбата за патните и селидбените трошоци, кој според членот 53 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците сочинува посебна основица на придонесот за буџетите од личниот доход, се зголемува за износот на придонесот така што неговиот бруто износ да е:

- а) за службениците распоредени од V платен разред нагоре — 1.500 динари;
- б) за службениците распоредени од X до VI платен разред и за висококвалификуваните работници — 1.375 динари;
- в) за државните службеници и работници — 1.138 динари.

Нето износот на надоместокот за време на работата на терен остварен во текот на еден месец се изнаоѓа на тој начин што дневниот износ на надоместокот од претходниот став ќе се помножи со бројот на дните поминати на терен, па од така добиениот износ се примена на нормата од членот 21 став 1 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците ќе се одбие придонесот за буџетите од личниот доход.

На овие износи не се плаќа придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

10. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 1576/2
15 март 1958 година

Секретар за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

182.

Врз основа на членот 101 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, пропишува

УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Единиците на Југословенската народна армија ја плаќаат електричната енергија според

тарифниот став за „осветление на деловни простории“ од точката XXVIII на Тарифата за електричната енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57), а врз основа на податоците за бројот на просториите што ќе ги назначат самите органи на Југословенската народна армија.

2. Соластувањето на околинскиот народен одбор од членот 7 став 1 на Уредбата за привремените цени и услови за продажба на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57) за определувањето на цената на електричната енергија за потрошувачка на мало на своето подрачје, не се однесува на потрошувачката на електрична енергија од страна на единиците на Југословенската народна армија.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од првата наредна пресметка на потрошувачката на електрична енергија по неговото влегување во сила.

Бр. 601
11 март 1958 година
Белград

Секретар за индустрија
на Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ, с. р.

183.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), во врска со членот 7 од Спогодбата за службата на поштите и телекомуникациите меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија, Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ ПРАТКИ И ПИСМА СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ ВО СООБРАКАЈОТ МЕЃУ ЈУГОСЛАВИЈА И АЛБАНИЈА

1. Поштенската тарифа во сообраќајот меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија изнесува, и тоа за:

1. Писма		Динари
до 20 грама — — — — —		25
над 20 грама, а за секои натамошни 20 грама или дел од оваа тежина — — — — —		15
2. Поштенски картички		
отворени — — — — —		15
со одговор — — — — —		30
3. Печатени работи		
до 50 грама — — — — —		7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —		4
4. Мостри на стоки		
до 50 грама — — — — —		7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —		4
5. Деловни хартии		
до 50 грама — — — — —		7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —		4
најмала поштарина — — — — —		20
6. Мали коцети		
за секои 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —		7
најмала поштарина — — — — —		45
7. Пратки „Звучна пошта“		
до 20 грама — — — — —		15
над 20 до 40 грама — — — — —		25
над 40 до 60 грама — — — — —		40
8. Вредносни писма		

а) се плаќа поштарина, што ѝ одговара на поштарината за препорачено писмо со соодветна тежина;

6) поштарината според вредноста ѝ одговара на таксата за вредносни писма во меѓународниот сообраќај.

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1958 година.

Бр. 08-3251/1
6 март 1958 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

184.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАМСКА КОЛИЧКА ЗА РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните стандарди:

Јамска количка за руднички транспорт за колосек во широчина 600 мм	JUS P.R2. 100
Јамска количка за руднички транспорт. Сандак — — — — —	JUS P.R1. 101
Јамска количка за руднички транспорт. Носач — — — — —	JUS P.R1. 102
Јамска количка за руднички транспорт. Одбојник — — — — —	JUS P.R1. 103
Јамска количка за руднички транспорт. Квачило — — — — —	JUS P.R1. 104
Јамска количка за руднички транспорт. Оскин оклоп — — — — —	JUS P.R1. 105
Јамска количка за руднички транспорт. Оска — — — — —	JUS P.R1. 106
Јамска количка за руднички транспорт. Тркало — — — — —	JUS P.R1. 107
Јамска количка за руднички транспорт. Капак — — — — —	JUS P.R1. 108
Јамска количка за руднички транспорт. Отстоен прстен, осигурувач и чеп — — — — —	JUS P.R1. 109
Ниски шестострани навртки за оски на јамски колички — — — — —	JUS M.B1. 608

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1958 година.

Бр. 1126
11 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

185.

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Во Решението за именување околиски изборни комисиии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина

(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) според точката 220 — во Околистката изборна комисија за Изборната околија Бихаќ, се именува:

на упразнетото место на заменик претседател Цветиќ Војислав, судија на Окружниот суд во Бихаќ.

2. Според точката 221 — во Околистката изборна комисија за Изборната околија Дрвар, се именуваат:

претседател Пјатнишки Владо, судија на Окружниот суд во Бихаќ; заменик Пољак Анте, судија на Окружниот суд во Бихаќ;

секретар Медаревиќ Блажо, помошник управител на Болницата во Дрвар; заменик Ковачевиќ Душко, секретар на НОО Босански Петровац;

член Миљевиќ Младен, работник од Дрвар; заменик Срдиќ Дмитар, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ Кулен-Вакуф.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 674
13 март 1958 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

186.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за засмите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка распишува

XXVI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОГОНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка, со цел за унапредување на побрзото и посовремено градење, ќе дава според овој конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за изградба и проширување на погоните за производство на бетонски и други, првенствено најсовремени, елементи за потребите на градежништвото.

II. На овој конкурс можат да учествуваат стопански организации и политичко-територијални единици.

III. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат со 20% од износот на трошоците на инвестиционите работи според инвестициониот елаборат.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 3% интерес годишно. Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 15 години.

V. Првенство при одобрувањето на заемите ќе им се даде на оние заемобаратели кои:

1) изградуваат капацитети за што поекономично снабдување на градежништвото во големите градови и во индустриските центри;

2) нудат учество во трошоците на инвестициите поголемо од 20%;

3) нудат пократок срок за завршеток на објектот, со тоа овој срок да не може да биде подолг од 2 години.

VI. Во смисла на одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции и Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), заемобарателот е должен кај Банката да депонира гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриот заем.

VII. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците наведени во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини образци што можат да се добијат кај нејзините филијали.

VIII. Кон барањето за заем се поднесуваат:

а) инвестициониот елаборат изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, а кој содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со назначување на вредноста и капацитетот на објектите за чија изградба се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобрието;

2) идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

Во идејните проекти за инсталатерски работи (водовод, канализација, осветление итн.) достаточна е да се поднесе диспозиционата скица.

За градежните работи место идејни проекти може да се поднесе и главниот проект.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како се дошло до одделни количини работи.

Претсметката мора да биде изработена со сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработена врз базата на грубиот предмер нема да бидат земени во оглед;

3) спецификација на опремата, со назначување на главната карактеристика, како и цена за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема) и трошоци на монтажните работи;

4) спецификација на другите трошоци (истражувачки работи, проектирање, трошоци на инвеститорот, откупот, отштетата, кадрите и сл.);

5) потврда од Заедницата на Југословенското електростопанство дека во капацитетите на електрична енергија е обезбедена енергија;

6) доказот за обезбедување на средствата за полагање на гарантен износ и на учеството во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот;

в) потврдата за кредитната способност на заемобарателот, издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

IX. Банката може да го услови договорањето на заемот со гаранција од политичкотериторијални единици.

X. Барањето за инвестиционен заем и инвестициониот елаборат, со сите прилози, ѝ се поднесува во четири примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

XI. Барањата за заем во врска со овој конкурс можат да се поднесат најдоцна во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 141

17 февруари 1958 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува
Генералниот директор
Помошник,
Божидар Иваци, с. р.

Претседател
на Управниот
одбор,
Никола Минчев, с. р.

187.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка распишува

XXIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава според овој конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за потребите на трговијата, и тоа за реконструкција на постојните ѝ за изградба на нови објекти што служат за сместување на прехранбени производи наменети за широка потрошувачка, првенствено од селскостопанско потекло, освен житата.

II. На овој конкурс можат да учествуваат политичкотериторијалните единици, трговските претпријатија за промет на прехранбени производи наменети за широка потрошувачка, првенствено од селскостопанско потекло, освен житата, како и специјализираните погони за промет на селскостопански производи на деловните сојузи на земјоделски-те задруги.

III. Заеми според овој конкурс можат да се даваат под условите:

1) површината на ладениот простор во објектот што се реконструира или се гради да не изнесува повеќе од 20% од површината на корисниот складов простор;

2) кај новите објекти максималната цена по 1 м² неладен простор да не изнесува повеќе од 20.000 динари, а на ладен простор — повеќе од 35.000 динари;

3) трошоците за сообраќајници, канализација и водовод да не изнесуваат повеќе од 20% од претсметковната вредност на објектот;

4) со бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот да се обезбедува целосна изградба на објектот за кој се бара заем.

IV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 3 милиони динари ако се бара заем за реконструкција на објект, односно под 5 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

V. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестицијата да учествуваат и со сопствени средства најмалку со 50% од претсметковната вредност на објектот за кој се бара заем.

VI. Заеми според овој конкурс ќе се даваат со 2% интерес годишно.

Срокот за враќање на заемот за реконструкција на објекти не може да биде подолг од 20 години, а за изградба на нови објекти не може да биде подолг од 30 години.

VII. Првенство при добивање на заемот според овој конкурс ќе имаат:

1) заемобарателите во поголемите потрошувачки центри во кои е понеповолен односот меѓу прометот на селскостопански производи, освен житата, и расположливиот магацински простор;

2) заемобарателите во производните реони во кои е понеповолен односот меѓу расположливиот магацински простор и пазарните вишоци;

3) заемобарателите што со исти средства постигнуваат повеќина изградба по единица капацитет;

4) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестициите;

5) заемобарателите што ќе понудат покусок срок за исплата на заемот.

VIII. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55),

корисниците на заемот се должни кај банката да депонираат гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем.

IX. Барањето за заем треба да содржи податоци од точката 16 на Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини образци.

X. Кон барањето за заем се поднесуваат:

а) инвестициониот елаборат, кој треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма треба да ги содржи оние точки на програмата што ѝ одговараат на приредбата на инвестицијата за која се бара заем.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрувањето на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобриението;

2) список на сите градежни објекти, со назначување на вкупната вредност за секој објект;

3) главен или идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

За инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и слично) во идејните проекти доволно е да се поднесе диспозиционата скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи од кои може да се види како дошло до одделни количини работи.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1957 година;

4) спецификација на опремата, со назначување на главната карактеристика, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема). Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците на транспортот;

б) доказите за обезбедување на средствата за полагање на гарантниот износ и на учеството во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот;

в) потврдата за кредитната способност на заемобарателот, издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

XI. Банката може да го услови договорањето на заем со границија од политичкотериторијалните единици.

XII. Барањето за инвестиционен заем со прилозите ѝ се поднесува во четири примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

XIII. Барањето за заем според овој конкурс може да се поднесе најдоцна во срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 138

20 февруари 1958 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува

Генералниот директор,

Помошник,

Божидар Ињаџ, а. р.

Претседател

на управниот одбор

Никола Минчев, с. р.

188.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка распишува

XXIV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА И РАБОТИЛНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЈАВНИОТ ПАТЕН И ГРАДСКИ СООБРАЌАЈ

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава според овој конкурс инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд, и тоа:

1) за набавка на следните возила за јавниот патен и градски сообраќај:

а) камиони и приколички;

б) шасии за камиони и приколички;

в) автобуси и приколички;

г) шасии и каросерии за автобуси и приколички;

д) тролѐбуси;

е) трамваи и приколички;

2) за набавка на работилничка опрема за одржување на моторните возила.

II. Заеми според овој конкурс ќе се даваат како за набавка на возила и опрема од домашно производство, така и за набавка на возила и опрема од странско производство преку трговската мрежа.

За увоз на возила и опрема нема да се даваат заеми според овој конкурс.

III. На овој конкурс можат да учествуваат претпријатијата на јавниот патен и градски сообраќај, кои рационално ги користат возила и работилничката опрема.

IV. Заеми ќе се даваат под услов со барањет заем и со средства на заемобарателот да се обезбедуваат средствата за потполна набавка на возилата односно работилничката опрема за која се бара заем.

V. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат и со сопствени средства со најмалку 30% од износот на претсметковната вредност на опремата за чија набавка се бара заем.

VI. Заеми според овој конкурс ќе се даваат со 3% годишен интерес.

Срокот за враќање на заемот за набавка на трамваи не може да биде подолг од 20 години, а за другите набавки — не може да биде подолг од 8 години.

VII. Првенство при добивањето на заем ќе имаат оние заемобаратели што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестициите. Ако една или повеќе заемобаратели ќе понудат иста височина на учеството, предимство ќе имаат заемобарателите што ќе понудат пократок срок за враќање на заемот.

VIII. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции, како и од Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да депонираат кај Банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем.

IX. Барањето за заем треба да ги содржи податоците од членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини образци.

X. Кон барањето за заем се поднесува:

1) инвестициониот елаборат според чл. 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции.

Место назначениот инвестиционен елаборат, заемобарателот може да поднесе документација пред-

видена со Наредбата за документацијата што по заемите за инвестиции во јавниот патен и градски сообраќај може да се поднесува место инвестиционите елаборати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58);

2) доказот за обезбедување на средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот;

3) потврда за кредитната способност на заемобарателот, издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

XI. Банката може да го услови договорањето на заемот со гаранција од политичкотериторијалните единици.

XII. Барањето за инвестиционен заем со прилозите ѝ се поднесува во 4 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

XIII. Барањето за заем во врска со овој конкурс може да се поднесе најдоцна во рок од 30 дена по објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 139

17 февруари 1958 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува
Генералниот директор
Помошник,
Божидар Њаџ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Никола Минчев, с. р.

189.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии, Југословенската инвестициона банка распишува

XXV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава според овој конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за реконструкција и модернизација на постојните и за изградба на нови угостителски објекти во поважните туристички и транзитни места.

II. На овој конкурс можат да учествуваат политичкотериторијалните единици и угостителските стопански организации.

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот за кој се бара заем.

IV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 5 милиони динари ако се бара заем за реконструкција на објект, односно под 15 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

V. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат и со сопствени средства најмалку со 30% од претсметковната вредност на инвестицијата за која се бара заем.

VI. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 2% интерес годишно.

Срокот за враќање на заемот за реконструкција на објектите не може да биде подолг од 20 години, а за изградба на нови објекти не може да биде подолг од 30 години.

VII. Првенство при добивањето на заемот според оваа одлука ќе имаат:

1) заемобарателите во места во кои е понеповолен односот меѓу угостителските капацитети и бројот на посетителите;

2) заемобарателите кои со исти средства постигнуваат поевтина изградба на објект по единица капацитет од ист вид и категорија;

3) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестициите;

4) заемобарателите што ќе понудат покус рок за исплата на заемот.

VIII. Барањето за заем треба да ги содржи податоците од точката 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини обрасци.

IX. Кон барањето за заем се поднесуваат:

а) инвестициониот елаборат, кој треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма треба да ги содржи оние точки на програмата што ѝ одговараат на приодата на инвестицијата за која се бара заем.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поправени во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобрението;

2) список на сите градежни објекти со назначување на вкупната вредност за секој објект;

3) главен или идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

За инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) во идејните проекти достаточна е да се поднесе диспозиционата скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчијските и инсталатерските работи, од кои може да се види како дошло до одделни количини работи.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1957 година;

4) спецификацијата на опремата, со назначување на главната карактеристика, како и со назначување на цените со секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема). Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците на транспортот;

б) доказите за обезбедување на средствата за полагање на гарантниот износ и на учеството во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот;

в) потврдата за кредитната способност на заемобарателот, издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

X. Банката може да го услови договорањето на заемот со гаранција од политичкотериторијалните единици.

XI. Барањето за инвестиционен заем со прилозите ѝ се поднесува во четири примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

XII. За поднесување на барањето според овој конкурс се определуваат два срока, и тоа: првиот срок — од 30 дена и вториот срок — од 90 дена од

денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

Првенство за разгледување и добивање на заем ќе имаат барањата за заем поднесени во првиот срок, а по барањата поднесени во вториот срок ќе се одобрува заем доколку преостанат средства по одобрувањето на заемите по барањата поднесени во првиот срок.

О. бр. 140
17 февруари 1958 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува
Генералниот директор
Помошник,

Божидар Ињац, с. р.

Претседател
на Управниот
одбор,

Никола Минчев, с. р.

190.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 8 одделот 4 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, Југословенската инвестициона банка донесува

ДОПОЛНЕНИЕ НА XXI КОНКУРС ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ ПАТИШТА СО ЦЕЛ ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ШУМСКИ ПОДРАЧЈА

1. Срокот за поднесување на барањата за заем во врска со XXI конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на шумски патишта со цел за отворање на нови шумски подрачја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), определен во точката I од Дополнението на XXI конкурс („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57), се продолжува и барањата за заем по овој конкурс можат да им се поднесуваат на републичките центри на Југословенската инвестициона банка во срок од 15 дена по објавувањето на ова дополние во „Службен лист на ФНРЈ“.

2. Ова дополние влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 226
3 март 1958 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува
Генералниот директор
Помошник,

Божидар Ињац, с. р.

Претседател
на Управниот
одбор,

Никола Минчев, с. р.

191.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

СПИСОК НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕ- МЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВА- ЖЕЊЕ Е ПРЕСТАНАТО

Сојузната управа за заштита на растенијата утврдува дека престанало важењето на привреме-

ната дозвола за пуштање во промет на хемиските средства за заштита на растенијата:

Holfidal

Производител Farbwerke Hoechst A. G. Frankfurt/Main. Застапник „Југохемија“, Белград. Број на привремената дозвола чие важење е престанато е 464 од 29 февруари 1956 година. Објавено под редниот број 20 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56).

Бр. 02/3—458/1
11 февруари 1958 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за заштита
на растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за звањата на инспекторите на трудот, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА НА ИНСПЕКТО- РИТЕ НА ТРУДОТ

1. Во членот 7 став 3 во петтиот ред по зборот: „трудот“ треба да се додадат испуштените зборови: „односно виши инспектор на трудот“.

2. Во членот 8 во првиот ред наместо: „службеник“ треба да стои: „службениците“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 март 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на условите под кои се смета дека осигуреникот издржува определени членови на фамилијата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛО- ВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИ- КОТ ИЗДРЖУВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВИ НА ФАМИЛИЈАТА

Во точката 1 во вториот ред наместо: „вдовица“ треба да стои: „вдовец“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 март 1958 година

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за минималните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на лицата запослени кај приватни работодавци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИ- ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕ- НИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Во точката 1 став 1 под 3 во вториот ред наместо зборот: „квалификуваните“ треба да стои зборот: „полуквалификуваните“.

Од Сојузниот завод за социјално осигурување, Белград, 12 март 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Објавата од Сојузната изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОБЈАВАТА ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Под редниот број 64 наместо „Изборна околија Ниш“ треба да стои „Изборна околија Ниш I“.

Под редниот број 65 наместо „Изборна околија Ниш“ треба да стои „Изборна околија Ниш II“.

Под редниот број 82 Изборна околија Бачки Петровац наместо „кандидат Ѓукиќ Младен Љубица“ треба да стои „Ѓукиќ Младен Љубица“.

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 15 март 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Објавата од Сојузната изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОБЈАВАТА ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Во одделот В — група селско стопанство — под редниот број 30 Изборна околија Риека — наместо „кандидат Крајцар Мате Антон“ — треба да стои „Крајцар Антон Антон“.

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 15 март 1958 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 8 од 22 февруари 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Советот за култура на Народна Република Србија;

Уредба за организацијата и работата на Советот за народно здравје на Народна Република Србија;

Уредба за организацијата и работата на Советот за социјална заштита на Народна Република Србија;

Решение за почетокот на работата на Вишата медицинска школа во Белград;

Решение за почетокот и завршетокот на Средното финансиско училиште во Белград во училишната 1957/58 година;

Решение за правото на запишување на свршени ученици на средните медицински училишта на Вишата медицинска школа во Белград;

Правилник за организацијата и работата на Дирекцијата за патишта на Народна Република Србија;

Правилник за организацијата и работата на Управата за инвестиции на Народна Република Србија;

Правилник за организацијата и работата на Управата за водостопанство на Народна Република Србија.

Во бројот 9 од 28 февруари 1958 година објавува:

Уредба за оснивање Дирекција за изградба на хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав;

Наредба за пресметковниот план на даночното книговодство за 1958 година;

Решение за назначување постојани судски вештаци за 1958 година на подрачјето на Автономна Покраина Војводина.

Во бројот 10 од 8 март 1958 година објавува:

Наредба за измена на Наредбата за заштита на ловот на риби во Власинското Езеро;

Наредба за определување максималниот обем на сечењето на дрва во шумите од општонародниот имот за одделни шумски подрачја во Народна Република Србија за 1958 година;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија.

Во бројот 11 од 13 март 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за народна одбрана на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија;

Уредба за организацијата и работата на Советот за просвета на Народна Република Србија;

Одлука за овластување на Одборот за народна одбрана на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија за донесување одлука за својата внатрешна организација и работење;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија;

Објава од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Србија за општите избори што ќе се одржат на 23 март 1958 година;

Објава од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија за општите избори што ќе се одржат на 26 и 27 март 1958 година.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 5 од 15 февруари 1958 година објавуваат:

Одлука за височината на придонесот на народните одбори на околиците во средствата за осигурување правата на лицата привремено вој работен однос

Одлука за определување пропенти од годишното долгување според кои ќе се наплатува данокот на доход за 1958 година;

Одлука за планот за сечење, за планот за одгледувачки работи и за планот за уредување на шумите на подрачјето на Народна Република Хрватска за 1958 година;

Наредба за пренесување правото за издавање одобренија за набавка и употреба на шпирит на околските управи за приходи;

Решение за промена на називот на местото Св. Кузам.

Во бројот 6 од 22 февруари 1958 година нема службен дел.

Во бројот 7 од 24 февруари 1958 година објавуваат:

Наредба за планот на единствени архивски знаци за органите на управата на територијата на Народна Република Хрватска.

Во бројот 8 од 4 март 1958 година немаат службен дел.

Во бројот 9 од 11 март 1958 година објавуваат:

Наредба за заштита на птиците пеачки и на птиците корисни за селското стопанство и шумарство;

Наредба за генералниот план за одбрана од поплави за 1958 година;

Решение за измена на Решението за именување околски изборни комисии за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Саборот на Народна Република Хрватска.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 4 од 6 февруари 1958 година објавува:

Наредба за измени на Наредбата за награди на здравствените стручни надзорници.

Во бројот 5 од 20 февруари 1958 године објавува:

Уредба за основување Комисија за службенички работи на НРС;

Одлука за определување рокот за распишување на редовните избори на работнички совети;

Одлука за донокот на промет на шумски сортименти;

Одлука за прогласување на штитестата вошка и на црвениот пајак за растенски штетници;

Одлука за поделба на доходот на Здружението на задружните штедилници и регистрираните задруги со неограничено гарантирање во Љубљана за 1957 година;

Одлука за определување околски народни одбори и претпријатија за дистрибуција на електрична енергија што имаат свои застапници во Управниот одбор на Електростопанската заедница на Словенија;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Електростопанската заедница на Словенија;

Решение за дополнително именување членови на Стручниот совет на Извршниот совет за станбена изградба;

Решение за изменување и разрешување на член на Стручниот совет на Извршниот совет за хидрометеорологија.

Во бројот 6 од 27 февруари 1958 године објавува:

Одлука за определување установи и организации што избираат членови за Советот за наука на НР Словенија;

Решение за разрешување и именување Комисија за одликувања на Извршниот совет;

Решение за именување Комисија за службенички работи на НРС;

Решение за дополнително на Решението за составо на Советот за наука на НРС;

Решение за определување органи за именување испитна комисија за стручните испити на управни службеници;

Наредба за дополнителен сообраќај на новиот патен отсек Чатеж—Смедник и Иванчна Горица—Шкофљица од патот од I ред Љубљана—Загреб (Брегана).

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 5 од 15 февруари 1958 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите според републичките прописи;

Уредба за надлежноста на народните одбори на општините и околиите и нивните органи;

Правилник за школувањето во училиштата за задолжително општо образование, во средните училишта и во стручните училишта со практична обука;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници што со стручната спрема се здобиле со практична работа;

Решение за измена на Решението за именување околски изборни комисии за спроведување на изборите за републички народни пратеници;

Исправка на Решението за именување околски изборни комисии за спроведување на изборите за републички народни пратеници.

Во бројот 6 од 22 февруари 1958 година објавува:

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за стопанскиот и спортскиот риболов и за определување на рибини плодишта;

Правилник за условите и одобрувањето на сечењето во шумите во општонародниот имот и за определување количини дрво на одделни домаќинства;

Правилник за учителскиот дипломски испит;

Решение за определување височината и распонот на надоместокот за риболовните дозволи;

Измени во пречистениот список на постојаните судски толкувачи.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
161. Уредба за дополнување на Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба — — — — —	205	доходи или се пресметуваат и им се исплатуваат на начинот предвиден за исплата на платите на јавните службеници — —	218
165. Одлука за средствата кои од стопанските резерви на Федерацијата му се доделуваат на Општиот инвестиционен фонд и за начинот на користење на тие средства — — — — —	205	182. Упатство за примена на Тарифата за електричната енергија за потребите на Југословенската народна армија — —	220
166. Одлука за одобрување посебни кредити на стопанските организации што се должни да ја уплатат разликата во цените — — — — —	205	183. Решение за поштенската тарифа за писмоносни пратки и писма со означена едност во сообраќајот меѓу Југославија и Албанија — — — — —	220
167. Одлука за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет за донесување наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации — — — — —	206	184. Решение за југословенските стандарди за јамска количка за руднички транспорт — — — — —	221
168. Одлука за давање кредити на определените места за инвестициона изградба — — — — —	206	185. Решение за измена на Решението за именувување околиски изборни комисии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	221
169. Заролжително објаснување на членот 10 став 2 од Уредбата за управување со станбените згради — — — — —	206	186. XXVI Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба и проширување на погоните за производство на бетонски и други елементи за потребите на градежништвото — — — — —	221
170. Правилник за уредување на односите што произлегуваат од пренесувањето на работите во врска со обезбедувањето на постојани резерви за потребите на определени органи и организации врз Дирекцијата за сировини — — — — —	206	187. XXIII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата — — — — —	222
171. Наредба за распределба на приходот меѓу општините кога стопанската организација врши дејност на границата на две општини — — — — —	207	188. XXIV Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на возила и работилничка опрема за претпријатијата на јавниот патен и градски сообраќај — —	223
172. Наредба за документацијата што по заемите за инвестиции во јавниот патен и градски сообраќај може да се поднесува место инвестициониот елаборат — — — — —	208	189. XXV Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на угостителството — — — — —	224
173. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за затезните интереси — — — — —	208	190. Дополнение на XXI конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на шумски патишта со цел за отворање на нови шумски подрачја — —	225
174. Наредба за начинот на пресметување и за исплата на аконтации на платите (личните доходи) на службениците и работниците и за наплата на аконтации на придонесите од тие плати во второто тримесечје на 1958 година — — — — —	208	191. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена привремена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење е престанато — — — — —	225
175. Наредба за условите за одобрување посебни кредити на фабриките за кожи по основот на уплатување на разликата во цените — — — — —	209	Исправка на Уредбата за звањата на инспекторите на трудот — — — — —	225
176. Наредба за постапка со стоките што се извезуваат или се увезуваат без плаќање на противвредноста — — — — —	210	Исправка на Одлуката за определување на условите под кои се смета дека осигуреникот издржува определени членови на фамилијата — — — — —	225
177. Наредба за дополнување на Наредбата за регулирање извозот на определени производи — — — — —	211	Исправка на Одлуката за минималните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на лицата запослени кај приватни работодавци — — — — —	225
178. Наредба за измени на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	211	Исправка на Објавата од Сојузната изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	226
179. Правилник за звањата и платите на службениците што вршат преводачки работи — — — — —	211	Исправка на Објавата од Сојузната изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	226
180. Наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации — — — — —	213		
181. Упатство за пресметување во бруто износи на досегашните нето износи на личните доходи на лицата на кои личните			